

## ОЦЕНУВАЊЕ ПО ПРЕДМЕТОТ МУЗИЧКА УМЕТНОСТ ВО II ГОДИНА

Почитувани ученици, во второто полугодие продолжуваме со истиот систем на оценување.

Покрај редовните бодови за постигнувања во второто полугодие (мак 400), секој од вас може да го зголеми бројот на бодовите за наставниот материјал од првото полугодие (мак 300). Така ќе ви се овозможи позитивен скок на годишни оценки (најмногу две оценки повисоки од полугодишната). Според вашите афинитети, можете да повторите било кој тест или некој друг вид на активност и постигнете подобар резултат (се брише стариот резултат и се внесува новиот- само во случај да е подобар ).

Учениците кои побрзо и подобро ќе го совлаадаат наставниот материјал, во моментот кога ќе ја достигнат сумата од 630 бода, ќе бидат ослободени од тестот бр.6.

За подобро да ги испланирате вашите подготовки за оценување, ја доставувам табелата со сите активности/ бодови и термини за тестирања.

Активност	Содржина	Бодови
Тест бр.4 (на 39. час)	Види: <a href="https://www.gimprilep.edu.mk/muzicka-umetnost/podgotovka-test-slusanjemuzika-nacionalni-skoli.pdf">https://www.gimprilep.edu.mk/muzicka-umetnost/podgotovka-test-slusanjemuzika-nacionalni-skoli.pdf</a>  Композиции со ред.бр. 1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 30.	80
Тест бр. 5 (на 47. час)	Импесионизам, XX век и македонски композитори (препознавање и анализирање музика).	80
Тест бр.6 (на 61. час)	Основни содржини од целокупниот наставен материјал (подготовки за овој тест накнадно ќе ги добиете).	100
Активност на часовите (секој час) <sup>1</sup>	Содржини кои се обработуваат на часот	50 (25+25)
Усни проверки (секој час)	Секогаш ќе се проверуваат знаењата на последните три лекции. Ученикот кој нема да биде подготвен, ќе мора накнадно да одговара на 6 последни лекции за да ги врати изгубените бодови.	40 (20+20)
Проект* (најмногу еден)	Било која содржина, во договор со професорот (на хамер, Word, Power Point, Movie Maker, Finale, Sound Forge и сл.)	30 (10+10+10)
Менторство*	Подготовки за тестови- ученици од трето ниво им помагаат на учениците од прво или второ ниво	10
Пеење	Песни предвидени со наставната програма	20
Нотна писменост	Читање ноти во виолински клуч и пеење/свириење детски песни со десна рака.	30

<sup>1</sup> За неносење на прибор, недисциплина, одбивање/неучествување на активностите на часот, неоправдано отсуство, задоцнувања и сл. се одземаат 2- 5 бода на час.

\*Незадолжителна активност

### Скала за оценување – годишна оценка

Во годишна оценка влегуваат и бодовите од првото полугодие (мак 300).  
Мах скор е 700 бодови.

Оценка	Бодови
<b>1</b>	0 - 232
<b>2</b>	233 - 349
<b>3</b>	350 - 466
<b>4</b>	467 - 583
<b>5</b>	584 - 700